

Врз основа на член 37 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 23 став (1) точка 4) од Статутот на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија бр.01-391/2 од 26 август 2011 година и бр.01-374/6 од 19 март 2019 година и членови 7 и 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови бр.01-1017/1 од 16 април 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 7 мај 2020 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за формирање Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови

1. Се формира Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на електрична енергија во состав:
 - Марко Бислимоски-Претседател на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (Претседател)
 - Enver Elmazi- Член на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (Член)
 - Наташа Вељановска-Член на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (Член)
 - Марија Костадиновска- Советник за нормативно-правни работи и лиценци во Одделение за нормативно-правни работи и лиценци, Правен сектор (Член)
 - Елизабета Арсова-Советник за мрежна инфраструктура, обновливи извори и односи со корисници во Одделение за мрежна инфраструктура, обновливи извори и односи со корисници - Сектор за електрична енергија (Член)
2. Се формира Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на : природен гас, топлинска енергија и течни горива во состав:
 - Kushtrim Ramadani- Заменик Претседател на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (Претседател)
 - Атанаско Тунески- Член на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (Член)
 - Андријана Нелкова- Чучук-Член на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (Член)
 - Далибор Митровски - Советник за следење на пазарот на топлинска енергија и односи со корисници во Одделение за следење на пазарот на топлинска енергија и односи со корисници- Сектор за природен гас, течни горива и топлинска енергија (Член)
 - Виолета Чокузовска - Советник за приговори, заштита на потрошувачи и застапување во Одделение за приговори и заштита на потрошувачи - Правен сектор (Член)
3. Мандатот на Комисијата е во времетраење од три години.
4. Се задолжуваат стручните служби да го спроведат ова решение.
5. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр.02-1122/1
7 мај 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
Марко Бислимоски